

План на активности за период од 18.05.2020 до 22.05.2020

Македонски јазик

Понеделник 18.05.2020

Утврдување на текстот: Лажливец стр.154

Задача - Да се дополнат испуштените зборови во текстот - ЛАЖЛИВЕЦ.

Користете го учебникот како помош за точно да ја извршите задачата. Пишувај во тетратка.



Некое _____ чувајќи ги _____, одеднаш почнало да _____ како да видело _____:

- Помош, волк, _____!

Дотрчале _____ и виделе дека овчарчето ги _____ . Така успеало да ги _____ уште неколку пати, но _____ ден навистина се _____ волкот и го нападнал неговото _____.

Момчето се _____ и почнало да _____:

- Ваму, побргу, _____, волк!

Селаните си _____ дека пак ги _____ и никој не отишол да му _____.

Вторник 19.05.2020

Користење на интерпункциски знаци (. , : ? !)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=3YzN7INoAVE&feature=emb_logo

Погледнете го видеото за интерпункциски знаци со цел да се потсетите каде се употребува точка, запирка, две точки, прашалник и извичник, а на крајот од видеото препишете ги речениците во тетратка и ставете ги интерпункциските знаци на соодветното место.

Среда 20.05.2020

Писмена вежба: Го сакам летото

Со кратки, јасни и целосни реченици напиши зошто го сакаш летото. Пишувај читливо, педантно и внимавај на интерпункциските знаци.

Четврток 21.05.2020

Обработка на текстот „Незавршена приказна,, стр.163

Прочитај го текстот повеќе пати со цел да ја разбереш неговата содржина, а потоа илустрирај го во тетратката без линии по македонски јазик.

Петок 22.05.2020

Довршување на текстот „Незавршена приказна,, стр.163

Потсети се на текстот Незавршена приказна и прочитај го повторно, а потоа одговори ги прашањата под сликата.

Математика

Понеделник 18.05.2020

На денешниот час ќе работиш во учебникот трет дел страна 54 **Групирање со Керовлов дијаграм.**

Вторник 19.05.2020

На денешниот час ќе работиш во учебникот трет дел страна 50 **Читање од столбест дијаграм.**

Среда 20.05.2020

На денешниот час ќе работиш во учебникот трет дел страна 51 **Нацртај столбест дијаграм.**

Четврток 21.05.2020

На денешниот час ќе работиш во учебникот трет дел страна 52 **Дијаграм на времето.**

Петок 22.05.2020

Препиши ги задачите во тетратка по коцки, а потоа реши ги истите.

1. Кучето на Маја е високо 25 см, а кучето на Дарко е за 10 см повисоко од кучето на Маја. Колку см е високо кучето на Дарко?
2. Кучето има маса од 26 kg, а мачето има маса од 7 kg. Колку изнесува вкупната маса на мачето и кучето? Кој е потежок и за колку kg?
3. Има 35 денари. Треба да платам 58 денари. Уште колку пари ми недостигаат?

Природни науки

Понеделник 18.05.2020

Грижа за околината стр.74, 75

Секој од нас треба да се грижи за околината во која живее, да не фрла отпадоци, да не ги уништува зелените површини. Отпадоците треба да се фрлаат на определено место за нив, во спротивно го загрозуваме животот на многу животни и растенија кои повеќе ги нема т.е исчезнале.

Сработи ја страна 59 во работната тетратка – грижи се за животната средина.

Петок 22.05.2020

Добро или лошо за околината

Денеска ќе работиш во работната тетратка (жабата) на страна 54 и 55.

Општество

Среда 20.05.2020

Патуваме – видови сообраќај

Погледнете ја презентацијата по општество и ќе се запознаете со различните видови на превозни сретства. Потоа во тетратката нацртај по **едно превозно сретство** кое се движи на **копно** (пр.автомобил, автобус, камион, мотор), **вода** (пр.брод, чамец, подморница) и **воздух** (пр.авион, хеликоптер).

Ликовно образование

Четврток 21.05.2020

Садење, поливање цвеќе

Во блокчето најпрво со молив нацртај различни видови на цвеќиња и деца кои ги полеваат цвеќињата. Потоа цртежот обој го по сопствена желба со боици кои самиот ќе ги одбереш (дрвени бои, фломастери или мрсни бои).



Музичко образование

Вторник 19.05.2020

Народно оро „Борјано, Борјанке (утврдување)

<https://www.youtube.com/watch?v=YLqdB-en2Mg>

Четврток 21.05.2020

Пеење на изучени песни по избор - денеска слушај музика која ти најмногу ја сакаш!

Физичко и здравствено образование

Вторник 19.05.2020

Скок во длабочина

Среда 20.05.2020

Сокање со јаже, скокање преку ластик

Петок 22.05.2020

Игра: Ден, ноќ

За часовите по Физичко и здравствено образование предвидено е скокање на јаже, ластик и играње на играта Ден-ноќ со другарчиња кои живеат блиску до тебе!

